

✓ ЗОШТО ПРОПАДНА ПОПИСОТ ВО 2011 ГОДИНА?

- ✓ Политизација
- ✓ Сложена организација
- ✓ Непочитување на пописната методологија
- ✓ Взаемна недоверба меѓу етничките заедници


Спред меѓународните препораки за попис, податоците за населението по етничка припадност спаѓаат во белези од несусштинско значење (non-core topics).

✓ КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ ПОПИС ВО МАКЕДОНИЈА?

- ✓ Политичка волја и политички консензус
- ✓ Добра техничка подготовка и организација
- ✓ Јасна и прецизна законска рамка

ШТО ГУБИ МАКЕДОНИЈА?

Без попис, Македонија како држава го губи угледот, покажува дека не е способна да организира важна статистичка операција, не ги исполнува меѓународните обврски и не може да планира и да реализира успешни и ефективни политики во ниту една општествена област.


ПОПИС ВЕДНАШ!



Проектот „Пописот е демократија, а не само етничка бројка!“ се реализира со поддршка од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество - Македонија



Содржината не ги претставува погледите и позициите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.



ПОПИС ВЕДНАШ!

ПОПИСОТ Е ДЕМОКРАТИЈА, А НЕ САМО ЕТНИЧКА БРОЈКА!



www.popis.mk

✓ КОИ СЕ ОСНОВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОПИСОТ?

Пописот на населението и домувањето е најмасовна статистичка акција според бројот на учесниците и најобемна според бројот на статистичките единици кои треба да се опфатат.

- ✓ **Индивидуално попишување** - секоја пописна единица (лице, стан, домаќинство) се попишува посебно.
- ✓ **Универзалност** - се опфаќаат сите пописни единици на дефинираната територија (држава или определна територија)
- ✓ **Истовременост** - сите пописни единици се попишуваат во ист временски период.
- ✓ **Периодичност** - пописите се спроведуваат во речиси сите држави и тоа во редовни временски интервали, на секои 10 години.

КАКО ЗЕМЈА ЧЛЕНКА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ, МАКЕДОНИЈА, СПОРЕД РЕЗОЛУЦИЈА 2005/13 ИМА ОБВРСКА РЕДОВНО ДА СПРОВЕДУВА ПОПИС.

✓ СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ НА ПОПИСОТ

Статистичка операција која во комплексните општества дава длабок увид во состојбата на теренот и обезбедува основни податоци врз кои се темели крирањето и спроведувањето на политиките и развојните стратегии во различни области (политички систем, економија, социјална политика, образование, здравство, децентрализација, земјоделство).

Фер и демократски избори (избирачки списоци и издавање лични карти) - основни податоци за вообичаено место на живеење; податоци за миграција во други општини или држави; причини за доселувањето или иселувањето; споредбеност на податоците со оние во Избирачкиот список и др.

Здравство - преглед на општата здравствена состојба на населението; основа за планирање на здравствените политики; основа за пресметување на природниот прираст и морбидитет на населението и др.

Образование - генерална слика за образовната структура на населението односно за тоа какво и колкаво образование имаат граѓаните; дали има потреба од промена на образовните политики; дали има потреба од намалување или зголемување на бројот на образовни институции во сите степени на образование и др.

Земјоделство - информации за човечкиот капацитет во земјоделските гранки; информации за капацитетите на земјоделското производство (земјиште, механизација, добиток, живина и др.), основа за ефективна и ефикасна земјоделска политика

Социјална политика - прецизни податоци за низа индикатори кои го мерат степенот на сиромаштија; кои се и колкави се ранливите групи и категории на граѓани; креирање социјални политики, креирање политики и мерки за вработување и др.

Економски развој (регионален развој, инфраструктура, енергетика) - основни податоци за стратегии за регионален развој; преглед на физичката инфраструктура (патишта, станбена површина, канализација, вода, превозни средства) и на условите за домување; основни податоци за градење развојни и инфраструктурни политики, и др.

Попис веднаш!